



МОБЕС КВАЛИТЕТ
 Ул.16^{та} Македонска бригада
 13^б, 1000 Скопје
 Тел: +389 25 297 705
 Моб: +389 75 531 077
 E-mail: stojan@mobes.rs
 E-mail:mobes5@yahoo.com
 Web: www.mobes.rs

RABQSA
 Suite 301, 600 N.
 Plankinton Avenue
 Milwaukee - WI
 53201-0602, USA
 Accreditation body



ЧЕТИРИДНЕВНА ОБУКА ЗА ИНТЕРНИ – ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ

ПОД АКРЕДИТАЦИЈА НА **RABQSA** ОД САД – ЛИДЕР ВО СВЕТОТ ЗА ОБУКИ ОД НАВЕДЕНИТЕ СТАНДАРДИ:

- А. Систем за управување со квалитет – ISO 9001**
- Б. Систем за управување со безбедност на информации – ISO 27001**
- В. Информациона технологија – управување со сервиси – ISO 20000**



Опис на обуката:

Обуката се одржува под акредитација на RABQSA (САД), кои развиле програма TPECS врз основа на регистрирање на компетентноста, за да им ги обезбеди на кандидатите, неопходни знаења и вештини од областа на ISO стандардите. Програмата нуди светски признати сертификати, со кои кандидатите го докажуваат познавањето на соодветните стандарди.

Цел на обуката:

Обуката која што ја добиваат кандидатите на семинарот е од суштинско значење за запознавање со концептите на менаџментот и информационите системи. Обуките на кандидатите, им овозможуваат со утврдена методологија, да ги совладаат процедурите на имплементација и проверка на ISO стандарди, а со тоа и да станат интерни или екстерни аудитори..

Времетраење на обуката:

RABQSA овозможува за само четири (4) дена, да станат Лидер аудитори за еден од горенаведените стандарди. За само осум (8) дена обука, кандидатите можат да бидат сертифицирани како Лидер аудитори за QMS, ISMS и ITSMS.

Цена на обуката:

Цената е дефинирана во Пријавата. Доколку кандидатот поседува сертификат односно доказ за компетентност од одреден менаџмент систем, може да се намали цената и бројот на денови од обуката.



МЕСТА И ДАТУМИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКИТЕ:

- Белград: 15.05. – 18.05.2013.
- Подгорица: 30.05. – 02.06.2013.
- Скопје: 03.06. – 08.06.2013.
- Сараево: 12.06. – 15.06.2013.




ОЗНАЧЕТЕ ЈА САКАНАТА КОМПЕТЕНТНА ЦЕЛИНА/ЦЕЛИНИ

	Систем за управување со квалитет	Систем за управување со безбедност на информации	Систем за управување со ИТ услуги
Модул за разбирање и имплементација	ISO 9001:2008 <input type="checkbox"/> QM 2 дена 240 евра	ISO/ISMS 27001:2005 <input type="checkbox"/> IS 2 дена 340 евра	ISO/IEC 20000:2011 <input type="checkbox"/> IT 2 дена 440 евра
Модули за проверка	<input type="checkbox"/> AU 1 ден 120 евра	<input type="checkbox"/> TL 1 ден 130 евра	
Интерен Аудитор- (3 дена)	(QM+AU) 360 евра	(IS+AU) 460 евра	(IT+AU) 560 евра
Екстерен аудитор-(4 дена)	(QM+AU+TL) 490 евра	(IS+AU+TL) 590 евра	(IT+AU+TL) 690 евра

*Пример: ако кандидатот сака да стане екстерен аудитор за ISO 9001 и ISO/IEC 27001:
QM (2 дена|240евра) + IS (2 дена|340евра) + AU (1 ден|120евра) + TL (1 ден|130евра)
= **6 дена|830евра**

*Плаќањето се врши во денари: 1 EUR – 61,80 ден



Сертификат / диплома:

Сертификатот се изработува под акредитација на RABQSA од САД. Сертификатите се признати и препознатливи во целиот свет.

Предавачи:

Предавачи: Проф. др. Здравко Глушица и Нина Угриноска, дипл. Математичар информатичар.

In-house обука:

- Погодни се за поголеми групи од иста организација. Поволна опција за организацијата е што 'RABQSA обуките можат да се прилагодат и одржат во просториите на самата организацијата, со што не би се нарушило секојдневното работење.



Име на организацијата: _____

PIB: _____

Адреса: _____

Телефон/Факс: _____ E-mail: _____

Име и презиме на кандидатот	Избран модул	Телефон / e-mail	Функција во организацијата
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____

Во _____
Ден _____ 2013. година

Напомена: Пријавата може да се прати на е-mail: stojan@mobes.rs

Рок за пријава: 1 ден пред почеток на обуката.